

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2022 година, донесе

Одлука

за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата на ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

1. Со оваа одлука на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), се отпочнува постапка за ОДЗЕМАЊЕ на лиценца издадена согласно Одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/15, 102/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/21) со Евидентен број на издадената лиценца: НД- ТРГ-52-15.
2. Отпочнувањето на постапката за одземање на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши од причина што носителот на лиценцата не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА носителот на лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, во рок од 60 дена од денот на прием на оваа одлука да ги превземе сите потребни активности заради отстранување на причините поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата и во истиот рок да достави доказ- Записник од Државен пазарен инспекторат на Република Северна Македонија, дека поседува оперативни резерви на нафта и нафтени деривати.
4. Оваа одлука да се достави на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Државниот пазарен инспекторат со Информација за извршени инспекциски надзори бр.02-36/3 од 5 јануари 2022 година, ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) дека согласно спроведениот инспекциски надзор од страна на Државниот пазарен инспекторат на 17 декември 2021 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје и на управителот на друштвото му се издадени прекршочни платни налози врз основа на повреда на член 146 став (3) од Законот за енергетика* и била спроведена постапка за порамнување по основ на која од страна на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, е платена глобата во законски предвидениот рок.

Како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), издадена согласно Одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/15, 102/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/21), друштвото е должно да ги исполнува општите обврски утврдени во лиценцата, меѓу другите и обврската за почитување на законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), заштитата на потрошувачите, заштитата на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

Со оглед на тоа дека согласно изречениот прекршочен платен налог на Државниот пазарен инспекторат констатирана е повреда на вршење на дејноста за која е издадена лиценцата во поглед на непосредување на оперативни резерви на нафта и нафтени деривати, Регулаторната комисија за енергетика согласно член 30 став (1) точка 2 од Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) утврди дека друштвото не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика* и со тоа постои причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.

Врз основа на наведеното, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, со Известување бр11-196/1 од 26 јануари 2022 година Регулаторната комисија за енергетика го задолжи друштвото во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да се произнесе во врска со настанатото прекршување на одредбата на член 146 став (3) од Законот за енергетика* и одредбите на Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 91/21), како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави писмено произнесување во врака со настанатото прекршување.

Поради тоа се задолжува носителот на лиценцата во рок од 60 дена од денот на прием на оваа одлука да достави доказ, Записник од Државен пазарен инспекторат дека поседува оперативни резерви на нафта и нафтени деривати.

Имајќи го во предвид горенаведеното а согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, има право да покрене управен спор во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

УП1 бр.12-43/22

24 февруари 2022 година

Скопје

Претседател

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски